

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 159

1 август 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| 2513. Одлука за формирање на работен комитет за Европска интеграција..... | 3 | 2519. Одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија..... | 9 |
| 2514. Одлука за формирање на Комитет за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 4 | 2520. Решение за исправка на Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците..... | 27 |
| 2515. Одлука за формирање на Државна делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 5 | 2521. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности..... | 27 |
| 2516. Одлука за формирање на Група за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 5 | 2522. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ -Ростуше..... | 27 |
| 2517. Одлука за формирање на Канцеларија на Главниот технички преговарач за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 7 | 2523. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид..... | 27 |
| 2518. Одлука за вршење на работи за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 8 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| 2524. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о..... | 27 | 2536. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија..... | 30 |
| 2525. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија..... | 28 | 2537. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје..... | 30 |
| 2526. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 28 | 2538. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 30 |
| 2527. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје..... | 28 | 2539. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица..... | 30 |
| 2528. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар..... | 28 | 2540. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје..... | 30 |
| 2529. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О..... | 28 | 2541. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје..... | 31 |
| 2530. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес..... | 29 | 2542. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје..... | 31 |
| 2531. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ - П.О. Скопје..... | 29 | 2543. Решение за именување член на Националната комисија за учебници..... | 31 |
| 2532. Решение за именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 29 | 2544. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје..... | 31 |
| 2533. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица..... | 29 | 2545. Решение за именување претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија..... | 31 |
| 2534. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови..... | 29 | 2546. Решение именување член на Надзорниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија..... | 32 |
| 2535. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес..... | 29 | 2547. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип..... | 32 |

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2513.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТЕН КОМИТЕТ ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се формира Работен комитет за европска интеграција (во натамошниот текст: Работниот комитет) како тело во рамките на Владата на Република Северна Македонија за координација на спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската заедница и нејзините земји членки и координација на активности поврзани со преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 2

Задачите на Работниот комитет се:

- да го следи спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација;
- да го следи, координира и синхронизира работењето на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија - НПАА и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија;
- да го следи и координира работењето на сите поткомитети и специјалната работна група за реформа на јавната администрација, формирани во состав на Комитетот за стабилизација и асоцијација;
- да ги утврди потребите и да ги координира приоритетите во процесот на превод на европското законодавство, синхронизирано со динамиката на процесот на пристапување на Република Северна Македонија со Европската Унија;
- да ја следи реализацијата на вкупната финансиска соработка на Република Северна Македонија со Европската Унија и билатералната помош од земјите членки на Европската Унија;
- да ја следи и дава насоки на работата на мрежата на единиците за европска интеграција во рамки на министерствата во функција на поддршка на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и мрежата за спроведување на Инструментот за претпристапна помош и другите фондови на Европската Унија;
- да ги следи сите други прашања поврзани со процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и нејзините земји членки.

Член 3

Работниот комитет го сочинуваат претседател на Работниот комитет, негов заменик и членови.

Претседател на Работниот комитет за европска интеграција е заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања.

Заменик на претседателот на Работниот комитет за европска интеграција е главниот технички преговарач.

Членови на Работниот комитет се државните секретари од сите министерства, државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања и претседавач на Комитетот за стабилизација и асоцијација, генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и секретарот на Секретаријатот за законодавство, како и членовите на Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 4

Во работата на Работниот комитет учествуваат и копретседавачите на поткомитетите за стабилизација и асоцијација и специјалната работна група за реформа на јавната администрација како и секретарот на Советот за стабилизација и асоцијација.

Во работата на Работниот комитет, по проценка на претседателот или член на Работниот комитет, а зависно од дневниот ред, може да учествуваат и други раководни лица на органите на државната управа, самостојните органи и управните организации, како и други лица.

Член 5

Работниот комитет има секретар, два заменици на секретарот и постојан Секретаријат.

Државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања по функција е Секретар на Работниот комитет.

Замениците на секретарот на Работниот комитет ги определува заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања, а постојан секретаријат е Секретаријатот за европски прашања.

Секретарот на Работниот комитет, неговите заменици и постојаниот Секретаријат му помагаат на претседателот на Работниот комитет во подготвување на седниците, учествуваат во работата и се грижат за реализација на актите на Работниот комитет.

Член 6

Работниот комитет работи на редовни месечни седници, а по потреба и почесто.

Член 7

Со седниците на Работниот комитет претседава претседателот на Работниот комитет.

Во случај на спреченост на претседателот на Работниот комитет, со седниците претседава заменикот на претседателот на Работниот комитет.

Член 8

За работата од секоја седница на Работниот комитет, вклучително и за сите заклучоци и отворени прашања, претседателот на Работниот комитет редовно ја информира Владата на Република Северна Македонија.

Член 9

Работниот комитет својата работа и организација поблиску ја уредува со Деловник за работа на Работниот комитет.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Работен комитет за европска интеграција при Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/08).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5668/1
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2514.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ПРЕГОВОРИ
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се формира Комитет за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија (во натамошниот текст:Комитетот) како највисоко работно тело на Владата на Република Северна Македонија, а за координација на процесот на преговори за пристапувањето во Европската Унија.

Член 2

Комитетот ги разгледува и утврдува предлог – преговарачките позиции на Република Северна Македонија пред нивното усвојување, при што расправа и зазема став за најважните прашања кои произлегуваат од преговорите, вклучително и динамиката на преговорите, роковите за хармонизација на националното со законодавството на Европската Унија, како и потребните финансиски средства за исполнување на преземените обврски со преговорите и за обезбедување на капацитети за доследна примена на европското законодавство во Република Северна Македонија.

Член 3

Комитетот го сочинуваат:

1. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија;
2. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања и главен политички преговарач;
3. Заменикот на претседателот на Владата и министер за одбрана;
4. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за внатрешни работи;
5. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори;
6. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците;
7. Министерот за надворешни работи;
8. Министерот за финансии;

9. Министерот за правда;

10. Министерот за економија;

11. Министерот за животна средина и просторно планирање;

12. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство;

13. Министерот за информатичко општество и администрација и

14. Главниот технички преговарач.

По потреба, во работата на Комитетот можат да учествуваат и други членови на Владата на Република Северна Македонија, членовите на Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, раководителите на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија, како и други релевантни чинители за што одлучува претседавачот на Комитетот, во консултација со главниот политички преговарач и главниот технички преговарач.

Член 4

Со Комитетот претседава претседателот на Владата на Република Северна Македонија, а во случај на негова спреченост или отсуство го заменува заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања и главен политички преговарач.

Член 5

Комитетот се состанува најмалку еднаш пред одржување на секоја Меѓувладина конференција со Европската Унија.

Предлог за свикнување на состанок на Комитетот може да даде било кој член на Комитетот.

Член 6

Административно – стручна и оперативно-техничка поддршка на Комитетот обезбедуваат Канцеларијата на главниот технички преговарач и Секретаријатот за европски прашања.

Член 7

Комитетот има два секретари и два заменици секретари.

Секретарите и замениците на секретарите ги назначува Владата на Република Северна Македонија на предлог на главниот политички преговарач, а по претходно остварена консултација со главниот технички преговарач.

Член 8

За својата работа Комитетот одговара пред Владата на Република Северна Македонија.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Комитет за Евро-Атлантски интеграции („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/97 и 12/98).

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5668/2
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2515.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА
ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА
УНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се формира Државна делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија (во натамошниот текст: Државната делегација).

Член 2

Државната делегација ги презентира официјалните преговарачки позиции и во тие рамки ги води преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија со институциите на Европската Унија и државите-членки и обезбедува нивен непречен тек во сите области кои се предмет на преговорите.

Државната делегација ги води преговорите во согласност со ставовите и преговарачките позиции донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија, а за секоја одржана Меѓувладина конференција со Европската Унија поднесува детален извештај до Владата на Република Северна Македонија најдоцна 15 дена по завршувањето на конференцијата.

Член 3

Државната делегација за својата работа одговара пред Комитетот за процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и пред Владата на Република Северна Македонија.

Член 4

Државната делегација ја сочинуваат:

1. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања и главен политички преговарач – шеф на Државната делегација;
2. Министерот за надворешни работи – заменик шеф на Државната делегација;
3. Главниот технички преговарач;
4. Шефот на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел и
5. Секретарот за преговори.

По потреба, во работата на Државната делегација учествуваат и други членови на Владата на Република Северна Македонија, членови на Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија кои го координираат даденото поглавје, раководителите на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија,

како и други релевантни чинители, за што одлучува шефот на Државната делегација и главен политички преговарач, во консултација со главниот технички преговарач.

Член 5

Шефот на Државната делегација ја предводи делегацијата, ги следи и насочува пристапните преговори во сите области кои се предмет на преговорите и ја претставува Република Северна Македонија на Меѓувладината конференција со Европската Унија.

Во случај на отсуство или спреченост да учествува на Меѓувладината конференција со Европската Унија, шефот на Државната делегација го заменува министерот за надворешни работи во функција на заменик шеф на Државната делегација и ги извршува должностите на главен политички преговарач.

Член 6

Административно – стручна и оперативно-техничка поддршка на Државната делегација обезбедува Секретаријатот за европски прашања во соработка со Канцеларијата на главниот технички преговарач и Министерството за надворешни работи.

Материјалите за Меѓувладината конференција со Европската Унија ги подготвува Секретаријатот за европски прашања во соработка со Канцеларијата на главниот технички преговарач и Министерството за надворешни работи.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5668/3
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2516.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРУПА ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА
ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се формира Група за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија (во натамошниот текст: Преговарачката група) како експертско-техничко тело на Владата на Република Северна Македонија.

Член 2

Главниот технички преговарач со Преговарачката група ги води преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија за сите

поглавја и во сите фази на преговорите на техничко ниво, а го следи и спроведувањето на преземените обврски од преговорите и се грижи за севкупната динамика на усвојувањето на законите во контекст на пристапувањето.

Членовите на Преговарачката група ја следат работата на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија (во натамошниот текст: работните групи), а врз основа на добиените усогласени материјали преку Секретаријатот за европски прашања, ги утврдуваат преговарачките позиции и ги доставуваат до главниот политички преговарач, кој ги предлага за усвојување на Комитетот за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, а потоа на Владата на Република Северна Македонија.

Главниот технички преговарач и Преговарачката група ги вршат работите од ставовите 1 и 2 на овој член во согласност со Преговарачката рамка и преговарачките позиции донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките на шефот на Државната делегација и главен политички преговарач.

Член 3

Преговарачката група ја сочинуваат: главниот технички преговарач, најмногу четири заменици на главниот технички преговарач, членови задолжени за одредени поглавја од преговорите – преговарачи, шефот на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија и претставник на Канцеларијата на главниот технички преговарач при Европската Унија во Брисел и Секретарот за преговори.

Во работата на Преговарачката група може да учествува и главниот политички преговарач.

Член 4

Членовите на Преговарачката група ги назначува Владата на Република Северна Македонија на заеднички предлог од шефот на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија (во натамошниот текст: Државната делегација) и главен политички преговарач и главниот технички преговарач.

За својата работа членовите на Преговарачката група одговараат пред главниот политички преговарач и главниот технички преговарач.

За својата работа Преговарачката група одговара пред Комитетот за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и пред Владата на Република Северна Македонија.

Член 5

Со Преговарачката група раководи главниот технички преговарач, а во случај на негово отсуство или спреченост го заменува еден од замениците на главниот технички преговарач кој тој ќе го определи.

Главниот технички преговарач ги води преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија на техничко ниво за сите поглавја од преговорите.

Главниот технички преговарач ги извршува должностите во Владата на Република Северна Македонија, како и во рамките на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел.

Со цел непречено извршување на ангажманот, главниот технички преговарач е упатен и акредитиран како член на дипломатскиот персонал во Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел со статус кој соодветствува на статусот на дипломатското звање специјален претставник.

Главниот технички преговарач го назначува Владата на Република Северна Македонија.

Член 6

При вршењето на работите од член 5 став 2 од оваа одлука, главниот технички преговарач, во непосредна соработка со Секретаријатот за европски прашања:

- ги координира задачите на работните групи поврзани со пристапните преговори;

- ја координира работата на работните групи при подготовката на аналитичкиот преглед и степенот на усогласеност на националното законодавство со правото на Европската Унија;

- координира со изработката и ги одобрува извештаите за спроведување на аналитичкиот преглед и степенот на усогласеност на националното законодавство со правото на Европската Унија;

- координира со изработката и ги одобрува извештаите за текот на пристапните преговори;

- координира со подготовката и одобрува мислења, ставови и анализи поврзани со пристапните преговори;

- координира со активностите за подготовка на работните групи поврзани со пристапните преговори во одделни поглавја;

- во соработка со главниот политички преговарач ги утврдува потребните материјали за Државната делегација, а ги одобрува изработените материјали за Преговарачката група и

- координира со процесот на комуникација и размена на материјали помеѓу Државната делегација и Преговарачката група и структурата за преговори на Европската Унија.

Член 7

За заменици на главниот технички преговарач се назначуваат:

- еден претставник по предлог на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања, шеф на Државната делегација и главен политички преговарач;

- еден претставник по предлог на министерот за надворешни работи и заменик шеф на Државната делегација;

- до два претставници по предлог на главниот технички преговарач.

Замениците на главниот технички преговарач, по овластување на главниот технички преговарач, се задолжени за координација и водење на техничките преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија на едно или на група поглавја од преговорите.

Член 8

Секретарот за преговори го назначува главниот политички преговарач, во координација со главниот технички преговарач.

Член 9

Главниот технички преговарач во име на Преговарачката група остварува комуникација со:

- органите на државната управа и други државни органи и институции;

- институциите на Европската Унија;

- институциите од државите членки на Европската Унија и државите во процес на пристапување;

- деловната заедница и стопанските комори, синдикатите, академската заедница, граѓанското општество и
- други засегнати страни.

Главниот технички преговарач во име на Преговарачката група ја информира пошироката јавност за активностите во врска со преговорите за пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Главниот технички преговарач за спроведување на активностите од ставовите 1 и 2 на овој член се корординира со шефот на Државната делегација и главен политички преговарач, Секретаријатот за европски прашања и Министерството за надворешни работи.

Член 10

Преговарачката група подготвува и доставува до Владата на Република Северна Македонија извештаи за статусот на преговорите по секој одржан состанок на меѓувладината конференција на техничко ниво, најдоцна 15 дена по завршувањето на состанокот, како и извештаи на барање на Главниот политички преговарач и на барање на Владата на Република Северна Македонија.

Преговарачката група може по потреба и по свое видување да изготви и да достави до Владата на Република Северна Македонија на разгледување и усвојување извештај или информација за одредено конкретно прашање или аспект на преговорите.

Преговарачката група доставува до Владата на Република Северна Македонија сумарен полугодишен извештај во јули, а годишен извештај за својата работа и за текот на преговорите, најдоцна до истекот на првиот квартал во годината што следува.

Член 11

Кога е тоа потребно, а со цел да се решат одредени сложени прашања кои се однесуваат на задачите на Преговарачката група, главниот технички преговарач може на шефот на Државната делегација и главен политички преговарач да му предложи ангажирање на експерти кои поседуваат искуство и експертиза за соодветните прашања поврзани со преговорите и заедничките политики на Европската Унија, само во случаите кога расположивата експертиза во администрацијата не е доволна или не може да одговори на бараното ниво на квалитет.

Ангажирањето на правните и физичките лица од став 1 на овој член се одобрува од Владата на Република Северна Македонија на предлог на главниот политички преговарач, по остварена консултација со главниот технички преговарач.

Член 12

Административно – стручна и оперативнo-техничка поддршка на Преговарачката група обезбедуваат Секретаријатот за европски прашања, Канцеларијата на главниот технички преговарач и Министерството за надворешни работи.

Член 13

Преговарачката група за својата работа и за работата на работните групи донесува Деловник за работа.

Член 14

Средствата за работа на Преговарачката група се обезбедуваат од буџетот на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Средствата за покривање на трошоците за ангажирање на експертите од член 11 од оваа одлука се обезбедуваат од Владата на Република Северна Македонија.

Член 15

При формирањето на Преговарачката група се почитува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5668/4
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2517.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ГЛАВНИОТ ТЕХНИЧКИ ПРЕГОВАРАЧ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се формира Канцеларија на Главниот технички преговарач за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 2

Канцеларијата на главниот технички преговарач дава административно – стручна и оперативнo-техничка поддршка во работата на главниот технички преговарач.

Канцеларијата на главниот технички преговарач е во рамките на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Канцеларијата на главниот технички преговарач е организирана во две работни единици: работна единица во Владата на Република Северна Македонија и работна единица во рамките на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел.

Член 3

Работната единица на Канцеларијата на главниот технички преговарач во рамките на Владата на Република Северна Македонија:

- му помага на главниот технички преговарач во реализирање на прашањата поврзани со неговата работа;
- помага во остварување на соработката на главниот технички преговарач со главниот политички преговарач;
- помага во остварување на соработката на главниот технички преговарач и другите засегнати страни и работи во поддршка на неговата транспарентност и отчетност;
- подготвува мислења, ставови и анализи поврзани со пристапните преговори за потребите на главниот технички преговарач, во координација со Секретаријатот за европски прашања и главниот политички преговарач;
- заедно со Секретаријатот за европски прашања и Министерството за надворешни работи обезбедува административно – стручна и оперативнo-техничка под-

дршка на Комитетот за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- ги спроведува насоките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија поврзани со пристапните преговори, а во врска со работата на главниот технички преговарач и

- извршува други задачи на барање на главниот технички преговарач.

Член 4

Работната единица на Канцеларијата на главниот технички преговарач во рамките на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел:

- остварува комуникација за преговарачката структура на оперативно ниво со претставниците во институциите и преговарачите на Европската Унија и

- остварува координација и дистрибуцијата на релевантни материјали и документи во преговарачкиот процес двонасочно, помеѓу Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија од едната страна и преговарачката структура на Европската комисија од другата страна и

- извршува други задачи на барање на главниот технички преговарач.

Член 5

Со Канцеларијата на главниот технички преговарач раководи Раководител на Канцеларијата кој го назначува главниот технички преговарач.

Член 6

Внатрешната организација на Канцеларијата на главниот технички преговарач е уредена со актот за внатрешна организација на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Член 7

Средствата за работа на Канцеларијата на главниот технички преговарач се обезбедуваат од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Средствата за вршење на работите на Канцеларијата на главниот технички преговарач може да се обезбедат и од финансиска поддршка од Европската Унија, односно од други донатори и извори, во согласност со законите и подзаконските акти, како и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Северна Македонија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 5668/5
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2518.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07,

15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Работите во врска со преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија ги вршат Секретаријатот за европски прашања, Канцеларијата на главниот технички преговарач и Директоратот за Европска Унија при Министерството за надворешни работи, кои го сочинуваат Секретаријатот за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија (во натамошниот текст: Секретаријатот за преговори).

Член 2

Секретаријатот за преговори дава административно-стручна и оперативно-техничка поддршка на Комитетот за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 3

Секретаријатот за преговори го координира Секретарот за преговори кој има заменик.

Секретарот и заменикот ги назначува главниот политички преговарач, во координација со главниот технички преговарач, од редовите на административните државни службеници од Секретаријатот за европски прашања.

Член 4

Секретарот за преговори за работата на Секретаријатот за преговори и потребните ресурси за работа соопштува и се координира со државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања.

Член 5

Секретарот за преговори е член на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и член на Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Секретарот за преговори за потребите на главниот политички преговарач, Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија:

- ги координира задачите на Секретаријатот за преговори;

- координира со подготовката на мислења, ставови и анализи поврзани со пристапните преговори, а во поддршка на работата на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- ги координира работите за подготовка на потребните материјали за Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во

Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- координира со процесот на комуникација и размена на материјали помеѓу Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 6

Секретарот за преговори за својата работа одговара пред главниот политички преговарач и главниот технички преговарач, како и пред Владата на Република Северна Македонија.

Член 7

Секретаријатот за преговори врши:

- поддршка на работата на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија;

- прибирање на материјали и придонеси од вклучените тела и институции во изработката на извештаи за текот на пристапните преговори;

- поддршка на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија во подготовката на мислења, ставови и анализи поврзани со пристапните преговори, како и подготовка на мислења, ставови и анализи во поддршка на работата на главниот политички преговарач, главниот технички преговарач, Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- техничка поддршка на активностите на работните групи во одделни поглавја;

- техничка поддршка на состаноците на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и

- ажурирање и чување на сите релевантни документи и бази на податоци поврзани со пристапните преговори.

Секретаријатот за преговори, по потреба врши и други работи и работни задачи кои ќе му ги доверат шефот на Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и главен политички преговарач, како и главниот технички преговарач во рамките на своите надлежности.

Член 8

Средствата за работа на Секретаријатот за преговори се обезбедуваат од буџетот на Секретаријатот за европски прашања.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 5668/6
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2519.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, како помошни тела на Работниот комитет за европска интеграција, се формираат работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија (во натамошниот текст: Работните групи).

Член 2

Работните групи:

- ги планираат активностите и определуваат предлог-приоритети за превод и усогласување со правото на Европската Унија;

- го подготвуваат делот од Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (во натамошниот текст: НПAA) кој се однесува на поглавјето за кое се надлежни и го усогласуваат со другите делови од НПAA, како и со приоритетите за користење на странска помош;

- прават проценка на трошоците и потребните ресурси за градење на капацитетите за спроведување на преземените обврски од преговорите;

- го следат и редовно го ажурираат делот од НПAA кој се однесува на поглавјето за кое се надлежни;

- прават проценка на потребните ресурси (човечки, материјални, технички и др.) за градење на капацитетите за спроведување на законодавството;

- поднесуваат извештаи за спроведувањето на соодветните поглавја од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија до Работниот комитет за европска интеграција и до Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- даваат препораки за предлозите на законите и на подзаконските акти со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија кои спаѓаат во нивното поглавје до предлагачот, до Секретаријатот за европски прашања и до Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;

- ги подготвуваат нацрт-преговарачките позиции на Република Северна Македонија во процесот на преговарање со Европската Унија и ги поднесуваат до Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, како и до главниот политички преговарач и главниот технички преговарач за натамошно постапување;

- вршат стручна консултација за терминологија при подготовката на националната верзија на правото на Европската Унија во поглавјето за кое се надлежни и

- вршат и други работи кои како насоки ги добиваат од Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија или од Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 3

За секое поглавје за преговори се образува посебна работна група.

За политичкиот, економскиот и административниот критериум за пристапување во членство во Европската Унија се образуваат посебни работни групи.

За стручна консултација за терминологија за правото на Европската Унија се образува посебна работна група.

За секоја работна група од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се определува институција носител на ниво на поглавје од која се определува раководителот на работната група.

За секое подрачје во рамките на поглавјето се определува институција носител на ниво на подрачје од која се определува одговорното лице по подрачје.

Член 4

Се формираат следните работни групи:

1. Работна група – Поглавје 1: СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ, за која група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за правда
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за култура
- Министерството за транспорт и врски
- Министерството за здравство
- Министерството за животна средина и просторно планирање
- Министерството за економија - Биро за метрологија
- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
- Институт за акредитација на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група:

- ОПШТИ ПРИНЦИПИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за транспорт и врски
- Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Министерството за култура
- Министерството за правда
- Министерството за економија - Биро за метрологија
- Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција

- Агенција за лекови и медицински средства
- Агенција за храна и ветеринарство.
- ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за транспорт и врски
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерството за култура
- Министерството за економија - Биро за метрологија

- Министерството за економија-Државен пазарен инспекторат

- Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција

- Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

- Институт за акредитација на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство

- Агенција за лекови и медицински средства.

- СТАР ПРИОД НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА ПРОИЗВОДИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за економија - Биро за метрологија
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерството за животна средина и просторно планирање

- Агенција за лекови и медицински средства

- Агенција за храна и ветеринарство

- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија.

- НОВ И ГЛОБАЛЕН ПРИОД НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА ПРОИЗВОДИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за економија - Биро за метрологија
- Агенција за лекови и медицински средства
- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
- Институт за акредитација на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство.

- ПРОЦЕДУРАЛНИ МЕРКИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за финансии - Царинска управа
- Министерството за култура.

2. Работна група – Поглавје 2: СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ, за која група институција носител е Министерството за труд и социјална политика, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ НА ТРУД (ОПШТИ ПРИНЦИПИ) – ЕУРЕС за кое подрачје институција носител е Министерството за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за труд и социјална политика- Државен инспекторат за труд

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија

- ЕУРЕС за кое подрачје институција носител е Министерството за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за надворешни работи
- Министерство за здравство
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи

- Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

- **КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ** за кое подрачје институција носител е Министерството за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за надворешни работи
- Министерство за здравство
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи

- Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија.

- **ЕВРОПСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ** за кое подрачје институција носител е Министерството за здравство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за здравство
- Министерство за надворешни

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија.

3. Работна група – Поглавје 3: ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- **ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Централен регистар на Република Северна Македонија

- Министерство за правда.

- **СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
- Министерство за здравство
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за образование и наука
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за култура

- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за финансии

- Агенција за супервизија на осигурувањето

- Агенција за катастар на недвижности

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Агенција за пошти.

- **ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за правда

- Министерство за финансии

- Министерство за здравство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за култура

- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за одбрана

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

- Министерство за образование и наука-Биро за развој на образованието

- Агенција за храна и ветеринарство

- Центар за стручно образование и обука.

4. Работна група – Поглавје 4: СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за финансии – Државен девизен инспекторат

- Централен регистар на Република Северна Македонија

- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- **ДВИЖЕЊА НА КАПИТАЛ И ИСПЛАТИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за правда

- Министерство за финансии – Државен девизен инспекторат

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Централен регистар на Република Северна Македонија.

- **СИСТЕМИ НА ИСПЛАТА** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

- СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за правда
- Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција
- Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање.

5. Работна група – Поглавје 5: ЈАВНИ НАБАВКИ, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Државен завод за ревизија.

Подрачја на работната група

- ОПШТИ ПРИНЦИПИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Биро за јавни набавки, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за економија
- Државна комисија за жалби по јавни набавки
- Државен завод за ревизија.

- КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии
- Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
- Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

- Државна комисија за жалби по јавни набавки

- Државен завод за ревизија.

- ДОДЕЛУВАЊЕ ЈАВНИ ДОГОВОРИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Биро за јавни набавки, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Државен завод за ревизија
- Државна комисија за жалби по јавни набавки.

- ПРАВНИ ЛЕКОВИ за кое подрачје институција носител е Државната комисија за жалби по јавните набавки, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Биро за јавни набавки

- Државен завод за ревизија
- Државна комисија за жалби по јавни набавки.

6. Работна група – Поглавје 6: ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
- Централен регистар на Република Северна Македонија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија
- Министерство за финансии

- Министерство за економија
- Централен регистар на Република Северна Македонија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

- Комисија за заштита на конкуренцијата.

- СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Централен регистар на Република Северна Македонија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

- Институт за овластени ревизори на Република Северна Македонија

- Совет за унапредување и надзор на ревизија.

7. Работна група – Поглавје 7: ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, за која работна група институција носител е Државниот завод за индустриска сопственост, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за образование и наука
- Министерство за економија
- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за култура

- Министерство за правда

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

- Комисија за заштита на конкуренцијата

- Академија за судии и јавни обвинители.

Подрачја на работната група

- АВТОРСКО И СРОДНИ ПРАВА за кое подрачје институција носител е Министерството за култура, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Државен завод за индустриска сопственост
- Министерство за правда
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за економија
- Министерство за финансии - Царинска управа
- Министерство за култура
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат

- Државен завод за индустриска сопственост.

- ПРАВА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ за кое подрачје институција носител е Државниот завод за индустриска сопственост, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за култура
- Министерство за економија
- Министерство за правда
- Министерство за финансии - Царинска управа
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

- СПРОВЕДУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Државниот завод за индустриска сопственост, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Академија за судии и јавни обвинители
- Агенција за лекови и медицински средства
- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

8. Работна група – Поглавје 8: ПОЛИТИКА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Комисија за заштита на конкуренцијата.

Подрачја на работната група

- АНТИТРАСТОВИ ВКЛУЧУВАЈКИ И СПОЈУВАЊА за кое подрачје институција носител е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за правда
- Министерство за внатрешни работи
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција

носител е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Министерство за финансии
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за образование и наука.

- ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Министерство за транспорт и врски
- Агенција за електронски комуникации
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

- Агенција за цивилно воздухопловство

- Агенција за пошти

- Агенција за регулирање на железничкиот сектор.

9. Работна група – Поглавје 9: ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- БАНКИ И ФИНАНСИСКИ КОНГЛОМЕРАТИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Народна банка на Република Северна Македонија.

- ОСИГУРУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Агенција за супервизија на осигурувањето, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за внатрешни работи
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС

- Агенција за супервизија на осигурувањето.

- ИНФРАСТРУКТУРА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПАЗАРИ за кое подрачје институција носител е Министерство за финансии.

- ПАЗАРИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ИНВЕСТИЦИСКИ УСЛУГИ за кое подрачје институција носител е Министерство за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

10. Работна група – Поглавје 10: ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И МЕДИУМИ, за која работна група институција носител е Министерството за информатичко општество и администрација, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Дирекција за заштита и спасување.

Подрачја на работната група

- ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ за кое подрачје институција носител е Министерството за информатичко општество и администрација, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Агенција за електронски комуникации

- Комисија за заштита на конкуренцијата

- Дирекција за заштита на личните податоци

- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

- Центар за управување со кризи

- Дирекција за заштита и спасување.

- УСЛУГИ НА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за информатичко општество и администрација, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за образование и наука

- Министерство за финансии

- Министерство за економија

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Министерство за култура

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Дирекција за заштита на личните податоци.

- АУДИОВИЗУЕЛНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за информатичко општество и администрација, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за култура

- Агенција за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги

- Агенција за филм на Република Северна Македонија

- Државен завод за индустриска сопственост

- ЈРП Национална радио телевизија

- ЈП Национална радиодифузија.

11. Работна група – Поглавје 11: ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, за која работна група институција носител е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство.

Подрачја на работната група

- ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство

- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Агенција за катастар на недвижности

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

- Биро за стокови резерви

- Управа за хидрометеоролошки работи

- Управа за водостопанство.

- **ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **РУРАЛЕН РАЗВОЈ** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

- **ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за финансии

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

- Државен завод за индустриска сопственост.

12. Работна група – Поглавје 12: **БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА**, за која работна група институција носител е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство

- Дирекција за радијациона сигурност.

Подрачја на работната група

- **ОПШТО** за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за здравство

- Министерство за финансии-Царинска управа

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Дирекција за радијациона сигурност.

- **ВЕТЕРИНАРНА ПОЛИТИКА** за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **СТАВАЊЕ НА ПАЗАР НА ХРАНА, НУС-ПРОИЗВОДИ И ДОБИТОЧНА ХРАНА** за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА** за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за здравство

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА** за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Агенција за храна и ветеринарство.

- **ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден материјал

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство

- Агенција за храна и ветеринарство.

13. Работна група – Поглавје 13: **РИБАРСТВО**, за која работна група институција носител е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за внатрешни работи

- Агенција за храна

- Хидробиолошки завод – Охрид.

Подрачја на работната група

- **РЕСУРСИ И ФЛОТИ** за кое подрачје институција носител е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Министерство за економија

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за финансии-Царинска управа.

- СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за финансии.

- ПАЗАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство

- Министерство за економија

- Министерство за финансии

- Министерство за финансии-Царинска управа.

14. Работна група – Поглавје 14: ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА, за која работна група институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за животна средина и просторно планирање.

Подрачја на работната група

- ПАТЕН СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Јавно претпријатие за државни патишта.

- ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за транспорт и врски-Државен инспекторат за транспорт

- Агенција за регулирање на железничкиот сектор.

- ВНАТРЕШЕН ВОДЕН СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција носител е Министерство за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- КОМБИНИРАН СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за животна средина и просторно планирање.

- ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Агенција за цивилно воздухопловство.

- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Комисија за заштита на конкуренцијата.

- САТЕЛИТСКА НАВИГАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Агенција за цивилно воздухопловство

- Дирекција за заштита и спасување.

15. Работна група – Поглавје 15: ЕНЕРГЕТИКА, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за финансии

- Центар за управување со кризи

- Дирекција за заштита и спасување.

Подрачја на работната група

- БЕЗБЕДНОСТ ПРИ СНАБДУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Центар за управување со кризи

- Дирекција за заштита и спасување

- Комисија за заштита на конкуренцијата

- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

- Агенција за енергетика на Република Северна Македонија

- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

- ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕНЕРГИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за транспорт и врски

- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Комисија за заштита на конкуренцијата.

- ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

- Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија.

- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за транспорт и врски

- Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија

- Комисија за заштита на конкуренцијата

- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

- НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Дирекција за радијациона сигурност.

- НУКЛЕАРНА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ОД РАДИЈАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Дирекцијата за радијациона сигурност, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за економија

- Министерство за одбрана

- Дирекција за радијациона сигурност

- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија.

16. Работна група – Поглавје 16: ДАНОЦИ, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи

- Министерство за финансии - Царинска управа.

Подрачја на работната група

- ИНДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи

- Министерство за финансии - Царинска управа.

- ДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи.

- АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА И МЕЃУ-СЕБНА ПОМОШ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Управа за јавни приходи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за финансии-Царинска управа.

- ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Управа за јавни приходи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за финансии-Царинска управа.

17. Работна група – Поглавје 17: ЕКОНОМСКА И МОНЕТАРНА УНИЈА, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за економија.

Подрачја на работната група

- МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Народна банка на Република Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за финансии.

- ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за економија

- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

18. Работна група – Поглавје 18: СТАТИСТИКА, за која работна група институција носител е Државен завод за статистика, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за финансии

- Министерство за економија

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за правда

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА за кое подрачје институција носител е Државен завод за статистика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Министерство за финансии.

- КЛАСИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРИ за кое подрачје институција носител е Државен завод за статистика.

- СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ за кое подрачје институција носител е Државен завод за статистика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за здравство

- Министерство за финансии

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за правда

- Министерство за финансии-Царинска управа.

19. Работна група – Поглавје 19: СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ, за која работна група институција носител е Министерството за труд и социјална политика, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
- Министерство за економија
- Агенција за вработување на Република Северна Македонија
- Министерство за образование и наука.
- Подрачја на работната група
 - ТРУДОВО ПРАВО за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд
 - Министерство за економија
 - Министерство за финансии
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија.
 - ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за здравство
 - Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд
 - Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат
 - ЈЗУ Институт медицина на трудот на Република Северна Македонија
 - Државен инспекторат за техничка инспекција.
 - СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија.
 - ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕ И ЕВРОПСКИОТ СОЦИЈАЛЕН ФОНД за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за економија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за образование и наука
 - Министерство за образование и наука-Центар за стручно образование и обука
 - Министерство за образование и наука-Биро за развој на образованието
 - Министерство за образование и наука-Центар за образование на возрасни
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија
 - Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.
 - СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците - Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 - Министерство за образование и наука
 - Министерство за економија
 - Министерство за правда
 - Министерство за здравство
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија
 - Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
 - Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
 - Агенција за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија.
 - АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА И ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ за кое подрачје институција носител е Министерство за труд и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за правда
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците - Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 - Министерство за здравство
 - Министерство за локална самоуправа
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
 - Народен правобранител на Република Северна Македонија
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија
 - Комисија за заштита од дискриминација
 - Агенција за остварување на правата на заедниците.
- 20. Работна група – Поглавје 20: ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
 - Министерство за економија
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за локална самоуправа
 - Министерство за правда
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за финансии
 - Министерство за образование и наука
 - Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија
 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија
 - Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија
 - Комисија за заштита на конкуренцијата.
- Подрачја на работната група
 - ПРИНЦИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за локална самоуправа

- Министерство за финансии
- Министерство за образование и наука
- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

- Државен завод за индустриска сопственост
 - Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија

- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија

- Комисија за заштита на конкуренцијата
 - Фонд за иновации и технолошки развој.

- **ИНСТРУМЕНТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за транспорт и врски
- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

- Државен завод за индустриска сопственост.

- **ПОЛИТИКИ ПО СЕКТОРИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Агенција за промоција и поддршка на туризмот.

21. Работна група – Поглавје 21: **ТРАНС-ЕВРОПСКИ МРЕЖИ**, за која работна група институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за финансии
- Министерство за животна средина и просторно планирање.

Подрачја на работната група

- **ТРАНС-ЕВРОПСКИ ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за економија
- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за локална самоуправа-Државен инспекторат за локална самоуправа

- Министерство за транспорт и врски-Државен инспекторат за транспорт

- Јавно претпријатие за државни патишта.

- **ТРАНС-ЕВРОПСКИ ЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање.

22. Работна група – Поглавје 22: **РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЈА НА СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ**, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за локална самоуправа
- Секретаријат за европски прашања
- Комисија за заштита на конкуренцијата.

Подрачја на работната група

- **ПРАВНА РАМКА** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за локална самоуправа-Биро за регионален развој

- Министерство за локална самоуправа-Државен инспекторат за локална самоуправа

- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

- **ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за економија

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој.
 - **АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за економија

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука

- министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за внатрешни работи.

- **ПРОГРАМИРАЊЕ** за кое подрачје институција носител е Секретаријат за европски прашања, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерството за финансии
- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за економија
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за локална самоуправа
- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Министерство за внатрешни работи
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Секретаријат за европски прашања
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Секретаријат за европски прашања
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

23. Работна група – Поглавје 23: ПРАВОСУДСТВО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА, за која работна група институцијата носител е Министерството за правда, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за внатрешни работи

Подрачја на работната група

- СУДСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Врховен суд на Република Северна Македонија
- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија,
- Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
- Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија
- Државно правобранителство на Република Северна Македонија
- Академија за судии и јавни обвинители
- Судски совет на Република Северна Македонија
- Управен суд на Република Северна Македонија
- Судски буџетски совет.
- АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи
- Министерство за финансии - Царинска управа
- Министерство за финансии - Управа за финансиска разузнавање
- Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција
- Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Јавно обвинителство Република Северна Македонија,
- Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

- Државна комисија за спречување на корупција
- Државен завод за ревизија
- Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
- Основен суд Скопје I
- Академија за судии и јавни обвинители.
- ТЕМЕЛНИ ПРАВА за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за правда
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за труд и социјална политика
- Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
- Министерство за здравство
- Министерство за правда-Управа за извршување на санкции
- Министерство за образование и наука
- Министерство за култура
- Министерство за финансии
- Народен правобранител на Република Северна Македонија
- Агенција за остварување на правата на заедниците
- Дирекција за заштита на лични податоци
- Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
- Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европски суд за човекови права
- Комисија за заштита од дискриминација.
- ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ЕУ за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за труд и социјална политика.

24. Работна група – Поглавје 24: ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ, за која работна група институцијата носител е Министерството за правда, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за образование и наука
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група

- МИГРАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за здравство
- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука
- АЗИЛ за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за здравство
- Министерство за образование и наука
- Министерство за надворешни работи
- Управен суд на Република Северна Македонија
- ВИЗНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за правда.
- НАДВОРЕШНИ ГРАНИЦИ И ГРАНИЦИ НА ШЕНГЕН – ЗОНАТА за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Национален координативен центар за гранично управување

- Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за транспорт и врски.
 - СУДСКА СОРАБОТКА ВО КРИВИЧНИ И ГРАЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за надворешни работи
 - Врховен суд на Република Северна Македонија
 - Јавно обвинителство на Република Северна Македонија.

- ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА И БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
 - Министерство за финансии - Царинска управа
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање

- Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

- БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
 - Министерство за одбрана
 - Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање

- Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција

- Национален координатор за борба против тероризам и насилен екстремизам

- Агенција за национална безбедност

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

- Дирекција за радијациона сигурност.

- БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ДРОГА за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Царинска управа
 - Министерство за здравство

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

- Агенција за лекови и медицински средства.

- ЦАРИНСКА СОРАБОТКА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Царинска управа, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за внатрешни работи.

- ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ЕВРОТО за кое подрачје институција носител е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
 - Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање

- Народна банка на Република Северна Македонија

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија.

25. Работна група – Поглавје 25: НАУКА И ИСТРАЖУВАЊЕ, за која работна група институција носител е Министерството за образование и наука, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за информатичко општество и администрација.

Подрачја на работната група
 - ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за информатичко општество и администрација

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за здравство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за одбрана

- Фонд за иновации и технолошки развој

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

- Државен завод за индустриска сопственост

- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.

- РАМКОВНИ ПРОГРАМИ за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за локална самоуправа

- Фонд за иновации и технолошки развој

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

- Државен завод за индустриска сопственост

- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.

- ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОСТОР за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.

26. Работна група – Поглавје 26: ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, за која работна група институција носител е Министерството за образование и наука, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Министерство за труд и социјална политика.

Подрачја на работната група

- ОБРАЗОВАНИЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за образование и наука - Државен просветен инспекторат

- Министерство за образование и наука - Биро за развој на образованието

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Министерство за образование и наука - Државен испитен центар

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија

- Центар за стручно образование и обука

- ЈУ Центар за образование на возрасните

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

- МЛАДИ за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Агенција за млади и спорт

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

- КУЛТУРА за кое подрачје институција носител е Министерството за култура, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за култура

- Агенција за филм на Република Северна Македонија.

- ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Министерство за финансии

- Секретаријат за европски прашања

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

27. Работна група – Поглавје 27: ЖИВОТНА СРЕДИНА, за која работна група институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Дирекција за радијациона сигурност.

Подрачја на работната група

- ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина

- Министерство за правда

- Министерство за економија

- Министерство за здравство

- Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

- Дирекција за заштита и спасување

- Центар за управување со кризи.

- КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина

- Министерство за транспорт и врски

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Агенција за цивилно воздухопловство.

- УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за локална самоуправа

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство.

- КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство

- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Фитосанитарна управа

- Министерство за економија

- Министерство за внатрешни работи

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство

- Центар за управување со кризи.

- ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина

- Агенција за храна и ветеринарство.

- КОНТРОЛА НА ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина
- Дирекција за заштита и спасување
- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
- Институт за акредитација на Република Северна Македонија
- Центар за управување со кризи.
- ХЕМИКАЛИИ за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна Управа
- Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина
- Министерство за здравство
- Министерство за економија
- Агенција за храна и ветеринарство
- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
- Дирекција за заштита и спасување
- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
- Центар за управување со кризи.
- ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден материјал
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина
- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
- Агенција за храна и ветеринарство.
- БУЧАВА за кое подрачје институција носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерство за економија
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина
- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
- Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција

- Акционерско друштво во државна сопственост М-НАВ

- Агенција за цивилно воздухопловство.
- ШУМАРСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Управа за животна средина

- Министерство за животна средина и просторно планирање-Државен инспекторат за животна средина.

28. Работна група – Поглавје 28: ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, за која работна група институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за здравство

- Дирекција за радијациона сигурност.

Подрачја на работната група

- ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии

- Министерство за образование и наука

- Министерство за здравство

- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Агенција за храна и ветеринарство.

- ЈАВНО ЗДРАВСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за здравство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за здравство

- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

- Агенција за храна и ветеринарство.

29. Работна група – Поглавје 29: ЦАРИНСКА УНИЈА, за која работна група институција носител е Министерството за финансии – Царинска управа, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии.

Подрачја на работната група

- ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОБЛАСТА НА ЦАРИНА

- за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Министерство за економија

- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи

- Министерство за култура

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за култура-Управа за заштита на културно наследство

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за здравство.

- АДМИНИСТРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии – Царинска управа, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии
- Министерството за економија
- Министерството за финансии - Управа за јавни приходи
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат
- Министерството за култура
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерството за животна средина и просторно планирање
- Министерството за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Министерството за култура-Управа за заштита на културно наследство
- Министерството за информатичко општество и администрација
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство
- Агенција за лекови и медицински средства
- Државен завод за индустриска сопственост
- Агенција за храна и ветеринарство
- Дирекција за радијациона сигурност.

30. Работна група – Поглавје 30: НАДВОРЕШНИ ОДНОСИ, за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за економија
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерството за финансии
- Министерството за транспорт и врски
- Министерството за животна средина и просторно планирање
- Министерството за култура
- Министерството за труд и социјална политика
- Министерството за финансии - Царинска управа
- Агенција за супервизија на осигурување
- Македонска банка за обнова и развој.

- ЗАЕДНИЧКА ТРГОВСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии - Царинска управа
- Министерството за финансии.
- БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ СО ТРЕТИ ЗЕМЈИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија.

- Министерството за надворешни работи

- Министерството за финансии.

- РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за економија
- Министерството за финансии.
- ХУМАНИТАРНА ПОМОШ за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:
- Министерството за економија
- Центар за управување со кризи
- Дирекција за заштита и спасување.

31. Работна група – Поглавје 31: НАДВОРЕШНА, БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАНБЕНА ПОЛИТИКА, за која работна група институција носител е Министерството за надворешни работи, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за одбрана
- Министерството за внатрешни работи.
- Подрачја на работната група
- ЕБОП за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за одбрана
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за финансии-Управа за финансиско разузнавање

- Национален координатор за борба против тероризам и насилен екстремизам

- Агенција за национална безбедност
- Центар за управување со кризи
- Дирекција за заштита и спасување
- ЗНБП за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за одбрана
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за економија
- Министерството за правда
- Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање Министерството за финансии - Царинска управа

- Министерството за здравство
- Народна банка на Република Северна Македонија
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации

- Национален координатор за борба против тероризам и насилен екстремизам

- Агенција за национална безбедност.

32. Работна група – Поглавје 32: ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција

- Министерството за финансии

- Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија

- Државен завод за ревизија
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

Подрачја на работната група

- ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција

- Државен завод за ревизија.

- ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

НА ЕУ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција

- Министерството за внатрешни работи

- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

33. Работна група – Поглавје 33: ФИНАНСИСКИ И БУЏЕТСКИ ОДРЕДБИ, за која работна група институција носител е Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерството за финансии

- Министерство за култура
- Министерство за финансии - Царинска управа
- Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

Подрачја на работната група

- ТРАДИЦИОНАЛНИ СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии – Царинска управа
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи

- Државен завод за статистика

- Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

34. Работна група – Поглавје 34: ИНСТИТУЦИИ, за која работна група институција носител е Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

35. Работна група – Поглавје 35: ДРУГИ ПРАШАЊА, за која работна група институција носител е Секретаријатот за европски прашања, а во која ќе учествуваат и претставници на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

36. Работна група - ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ, за која група институција носител е Секретаријатот за европски прашања, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинет на Претседателот на Република Северна Македонија

- Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

- Кабинет на претседателот на Собрание на Република Северна Македонија

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

Подрачја на работната група:

- ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

36..1. СОБРАНИЕ за кое подрачје институција носител е Собранието на Република Северна Македонија.

36..2. ВЛАДА за кое подрачје институција носител е Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за финансии
- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

36..3. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Министерството за информатичко општество и администрација, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

- Министерство за правда

- Министерство за правда - Државен управен инспекторат

- Министерство за финансии

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

36..4. ПРАВОСУДСТВО за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Врховен суд на Република Северна Македонија

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

- Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија

- Државно правобранителство на Република Северна Македонија

- Академија за судии и јавни обвинители
- Судски совет на Република Северна Македонија
- Судски буџетски совет.

36..5. АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Државна комисија за спречување на корупцијата

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи

- Министерство за финансии - Царинска управа

- Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање

- Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција

- Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

- Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

- Државен завод за ревизија

- Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

- Основен суд Скопје I.

- ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА НЕМНОЗИНСКИ ЗАЕДНИЦИ за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда

- Министерство за правда - Управа за извршување на санкции

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

- Министерство за труд и социјална политика

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за надворешни работи

- Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

- Народен правобранител на Република Северна Македонија

- Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

- Агенција за унапредување на правата на заедниците.

- РЕГИОНАЛНИ ПРАШАЊА И МЕЃУНАРОДНИ ОБВРСКИ за кое подрачје институција носител е Министерството за надворешни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија

- Министерство за внатрешни работи

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за правда

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за финансии

- Центар за управување со кризи.

37. Работна група - ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ, за која група институција носител е Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, а во која ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Министерство за економија.

Подрачја на работната група:

- МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ, ВКЛУЧУВАЊКИ СООДВЕТНА СТАБИЛНОСТ НА ЦЕНЕТЕ И ОДРЖЛИВИ ЈАВНИ ФИНАНСИИ И НАДВОРЕШНИТЕ СМЕТКИ за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Народна банка на Република Северна Македонија.

- **ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ И ТРГОВИЈА ТА (РАМНОТЕЖА МЕГУ ПОНУДАТА И ПОБАРУВАЧКАТА ПРЕКУ СЛОБОДНО ВЗАЕМНО ДЕЈСТВО НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ)** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Агенција за електронски комуникации
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

- **СПОСОБНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР ДА ГИ НАСОЧИ ЗАШТЕДИТЕ КОН ПРОДУКТИВНО ИНВЕСТИРАЊЕ (БАНКАРСКИ СЕКТОР, НЕБАНКАРСКИ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ)** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Народна банка на Република Северна Македонија
- Агенција за супервизија на осигурување
- Комисија за хартии од вредност
- Агенција за супервизија на капитално финансирање на пензиско осигурување.

- **ПРЕСТРУКТУРИРАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ПРИВАТИЗАЦИЈА И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ)** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Централен регистар на Република Северна Македонија.

- **НЕПОСТОЕЊЕ НА ПОЗНАЧАЈНИ БАРИЕРИ ЗА ВЛЕЗ (ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ФИРМИ) И ИЗЛЕЗ ОД ПАЗАРОТ (СТЕЧАЈ, ЛИКВИДАЦИЈА)** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за финансии - Царинска управа
- Централен Регистар на Република Северна Македонија.

- **ЗАЈАКЊУВАЊЕ НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГО РЕГУЛИРАЊЕТО НА ИМОТНИТЕ ПРАВА, СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ И ДОГОВОРИТЕ, И ЕФЕКТИВНОСТА НА СУДСКИОТ СИСТЕМ ВО ВРСКА СО ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА** за кое подрачје институција носител е Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Агенција за катастар на недвижности.
- **ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО, ПО СООДВЕТНА ЦЕНА, НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ, ВКЛУЧУВАЈКИ ОБРАЗОВАНИЕ И ИСТРАЖУВАЊЕ И ИДЕН РАЗВОЈ НА ОВА ПОЛЕ** за кое подрачје институција носител е Министерството за образование и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за финансии
- **ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО, ПО СООДВЕТНА ЦЕНА, НА ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ, ВКЛУЧУВАЈКИ ИНФРАСТРУКТУРА (ЕНЕРГИЈА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТРАНСПОРТ ИТН.) И ИДЕН РАЗВОЈ НА ОВА ПОЛЕ** за кое подрачје институција носител е Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за економија
- Министерство за транспорт и врски
- Народна Банка на Република Северна Македонија
- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.

- **СТЕПЕН И ДИНАМИКА НА ТРГОВСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА СО ЕУ ПРЕД ПРОШИРУВАЊЕТО (ОВА СЕ ОДНЕСУВА НА ОБЕМОТ И ПРИРОДАТА НА ДОБРАТА ШТО ВЕКЕ СЕ ТРГУВААТ**

СО ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Државен завод за статистика.
- **МСП И УЧЕСТВОТО НА МАЛИТЕ ФИРМИ** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следната институција:

- Државен завод за статистика.
- **СТЕПЕНОТ ДО КОЈ ВЛАДИНАТА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАВСТВОТО ВЛИЈААТ НА КОНКУРЕНТНОСТА ПРЕКУ ТРГОВСКАТА ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА, ДРЖАВНАТА ПОМОШ, СДИ, ПОДДРШКА ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ИТН** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
- Комисија за заштита на конкуренцијата.

- **РЕФОРМИ ВО СЕКТОРИ НАСОЧЕНИ КОН ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА И КОНКУРЕНТНОСТА (ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, СЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛУЧУВАЈКИ ДИВЕРСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА БАЗА)** за кое подрачје институција носител е Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

38. **Работна група – АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ**, за која работна група институција носител е Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
- Министерство за информатичко општество и администрација.

Подрачја на работната група
- **ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА - РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА** за кое подрачје институција носител е Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за правда
- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за информатичко општество и администрација

- Агенција за администрација
- **ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ** Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Министерство за информатичко општество и администрација
- Секретаријат за европски прашања
- Агенција за администрација.

39. **Работна група – СТРУЧНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА**, за која работна група институција носител е Секретаријатот за европски прашања, а во која ќе учествуваат и претставници на следните институции:

- Секретаријат за законодавство
- Раководители на сите работни групи
- Институт за македонски јазик.

Член 5

Работните групи ги сочинуваат:

- член на Групата за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;
- раководител на работната група;
- заменик на раководителот на работната група;
- членови;
- секретар на работната група и
- заменик на секретарот на работната група.

Член 6

Во сите работни групи од член 4 од оваа одлука, членуваат претставници на Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за законодавство, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација и Државниот завод за статистика.

Во работните групи за кои како институција носител е утврден Секретаријатот за европски прашања, покрај раководителот и заменик на раководителот на работната група, се одредува и дополнителен претставник во работната група од Секретаријатот за европски прашања.

Во сите работни групи, претставникот на Секретаријатот за европски прашања е секретар на работната група.

Членовите на работните групи можат да бидат од: државните органи, службите на Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа и управни организации, правните лица на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, регулаторните тела, правосудните органи, единиците на локалната самоуправа, деловната заедница и стопанските комори, синдикатите, академската заедница и граѓанското општество, како и други засегнати страни.

Член 7

Предлог за определување на составот на работните групи даваат главниот политички и главниот технички преговарач, а по претходна консултација со раководното лице на институцијата носител на поглавјето, односно надлежниот министер.

Предлог за определување на претставниците на деловната заедница и стопанските комори, синдикатите, академската заедница, претставници на граѓанскиот сектор и другите засегнати страни во работните групи даваат главниот политички и главниот технички преговарач, а по претходна консултација со раководното лице на институцијата носител на поглавјето, односно надлежниот министер.

Членовите на работните групи ги определува заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања и главен политички преговарач со решение, а по предлог на главниот технички преговарач, согласно ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 8

Со работата на работната група раководи раководител на работната група на кого му помагаат заменикот на раководителот на работната група, секретарот на работната група и заменикот на секретарот на работната група.

Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања и главен политички преговарач во согласност со главниот технички преговарач, а по претходна консултација со раководниот орган на институцијата носител за работата на работната група и предлага на Владата на Република Северна Македонија определување на раководител на работната група и заменик на раководителот на работната група, како и заменик на секретарот на работната група.

Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања и главен политички преговарач во согласност со главниот технички преговарач, од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања и предлага на Владата на Република Северна Македонија определување на секретарот на работната група.

Член 9

Раководителот на работната група раководи со работната група во соработка со членот на Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија задолжен за координацијата на преговорите во соодветното поглавје и Секретаријатот за европски прашања.

Раководителот на работната група е одговорен за својата работа пред главниот политички преговарач, главниот технички преговарач и пред раководителот на институцијата носител определена со член 4 од оваа одлука.

Член 10

Работата на работните групи поблиску се уредува со Деловник за работа кој го донесува Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, најдоцна две недели по формирањето на работната група.

Член 11

За својата работа работните групи одговараат пред главниот политички преговарач, главниот технички преговарачи и пред раководителот на институцијата носител определена со член 4 од оваа одлука.

Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија ја следи работата на работните групи врз основа на извештаи за работата на работните групи.

Член 12

При работата на работните групи, Секретаријатот за европски прашања во координација со Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија:

- ја координира и управува работата на работните групи преку обезбедување на насоки кои го определуваат извршувањето на главните задачи на работните групи наведени во член 2 од оваа одлука;
- утврдува временска рамка, содржина, методологија и алатки за подготовка на НПAA и други прегледи;
- ја следи работата на работните групи врз основа на извештаите од работните групи за спроведување на НПAA;
- врши контрола на квалитетот на добиените материјали од работните групи, и во соработка со работните групи, врши корекција во содржината и форматот, согласно дадените насоки и методолошки упатства;
- ја чува целокупната документација подготвена од страна на работната група во електронска форма;
- врши консултација со донаторите во врска со планирањето и спроведувањето на странска помош за поддршка на приоритетите на НПAA;
- дава мислење по усогласеноста на приоритетите на НПAA со националните стратешки програми.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за образување на работни групи за подготовка на националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/09 и 66/15).

Член 14

При формирањето на работните групи се почитува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5668/7
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2520.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 110/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. Во решението за именување директор на Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, бр. 24-5824/1 од 24 јули 2019 година се врши исправка така што во точка 1 на решението наместо зборовите: „Министерство за образование и наука“ треба да стои „Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5824/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2521.

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, се именуваат:

- Даниел Пауновски
- Блажо Настов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5897/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2522.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ“ – РОСТУШЕ**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ – Ростуше, се именува Зинија Фежули.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5899/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2523.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид, се именува Томислав Секулоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5900/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2524.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – СКОПЈЕ Ц.О.**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о, се именува Маја Срејоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5901/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2525.

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, се именува Драган Каровски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5902/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2526.

Врз основа на член 29 и член 30 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

1. За член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именува Александар Стефановски, со мандат од три години.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5903/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2527.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“-
СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје, се именува Стефанија Ташевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5905/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2528.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
- ДЕМИР ХИСАР

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар, се именува Николче Мијаковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5906/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2529.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА –
СКОПЈЕ Ц.О.

1. За член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О, се именува Златко Маркоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5908/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2530.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес, се именува Биљана Босилкова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5909/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2531.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ - П.О. СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“- П.О. Скопје, се именува Лидија Николовска Ташковска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5910/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2532.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, се именува Виктор Андонов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5911/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2533.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СТРУМИЦА**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица, се именува Кире Туцаров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5912/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2534.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ**

1. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови, се именува Илмија Шабани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5913/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2535.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС

1. За член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се именува Анка Милкова-Катарова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5914/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2536.

Врз основа на член 18 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, се именува Влатко Величковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5915/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2537.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Маријан Стојковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5916/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2538.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица, се именува Мирјана Панчурова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5917/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2539.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица, се именува Гордана Заринска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5918/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2540.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА –
СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје, се именува Вероника Кокоромановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5919/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2541.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ**

1. Ана Рандевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5920/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2542.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 101/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје, се именува Сузана Јовановска Илиева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5921/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2543.

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ**

1. За член на Националната комисија за учебници претставник од редот на основните и средните училишта, се именува Орхидеја Шурбановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5922/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2544.

Врз основа на член 42 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2005, 120/2005 и 51/2011), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019) и член 12 од Статутот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје, Владата на Република Северна Македонија, на седницата на одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје, се именува Рухан Илази.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5923/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2545.

Врз основа на член 11 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, се именува Асим Даил.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5924/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2546.

Врз основа на член 17 од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
НА РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Надзорниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија, се именува Соња Петрушева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на добивање на согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5926/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2547.

Врз основа на член 51 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2015, 39/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА
МЕДИЦИНА-ШТИП

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина-Штип, се именуваат:

- Мартин Велинов
- Емилија Вацева
- Љубица Зафирова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 5927/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2019159